



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

Službeni vjesnik
Makedoni

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 84

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 920 динари. – Претплатата за 1987 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1057.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 декември 1987 година.

П бр. 787
17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87, 65/87 и 75/87) во член 1 став 1 зборовите: „јануари-септември“ се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1058.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремено ограничување на располагањето со општествените средства за нестопански и непроеизводствени инвестиции во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 декември 1987 година.

П бр. 783
17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Основните и другите организации на здружен труд и нивните заедници, договорите организации на здружен труд, банките и другите финансиски организации, заедниците за осигурување, на имот и лица, заедниците за ризици и заедниците за реосигурување, земјоделските и другите задруги и основните задружни организации во состав на задруга, основните и работните организации на кооперанти и другите форми на здружување на земјоделски и други индивидуални производители, стопанските комори и другите општи здруженија, самоуправните интересовни заедници и нивните сојузи, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, општествено-политичките организации и другите општествени организации, општествено-политичките заедници и нивните организации, организациите и фондвите и другите правни лица кои располагаат со општествени средства (во натамошниот текст; корисниците на општествени средства) во 1988 година не можат да располагаат со општествени средства за прибавување на градежни објекти и предмети на опрема или за други инвестиции што се наменети за вршење на работи на нестопански и непроеизводствени дејности, ако со овој закон не е поинаку определено.

но. Ограничувањето на располагањето со општествени средства се применува и за набавката на патнички автомобили.

Член 2

Под инвестиции, во смисла на овој закон, се подразбира употребата на општествените средства за купување, изградба и доградба (во натамошниот текст: набавка) на градежни објекти и опрема, употребата на општествените средства заради изградба или доградба на градежни објекти и опрема на други корисници, употребата на општествените средства за прибавување на материјални права и за земање во закуп или лизинг на градежни објекти односно на опрема.

Под општествени средства, во смисла на овој закон, се подразбираат сите средства со кои корисникот на општествени средства може да располага, без оглед на начинот на нивното прибавување, вклучувајќи ги и средствата на граѓаните што му се пренесени на корисникот на општествени средства, со или без обврска за враќање.

Под доградба на градежни објекти односно под доработка на опрема, во смисла на овој закон, се подразбираат вложувањата во реконструкција, адаптација и модернизација со кои се менува намената или се зголемува капацитетот на градежните објекти односно на опремата.

Под нестопански и непроизводствени дејности, во смисла на овој закон, се подразбираат административно-стручните, помошните и со нив слични работи од чл. 400 и 403 од Законот за здружениот труд, како и дејностите што според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) се распоредени во областите 11 до 14.

Со ограничувањето на употребата на општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции се опфаќаат сите издатоци што претставуваат претсметковна вредност на инвестицијата според инвестиционата програма односно инвестиционо-техничката документација врз основа на која се врши набавка на инвестицијата.

Член 3

Од ограничувањето од член 1 на овој закон се изземаат следните нестопански и непроизводствени инвестиции:

1) вложувањата за набавка на градежни објекти, опрема и материјални права, наменети за вршење на работи на услуги во областа на прометот (гранка 1103), проектирање и сродни технички услуги (гранка 1104), геолошки истражувања (гранка 1105), истражувачко-развојни услуги во стопанските дејности (подгрупа 110611), услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоките (подгрупа 110901) и вршења на научно-истражувачка дејност (гранка 1202);

2) вложувањата за набавка на опрема за автоматско собирање, пренос и обработка на податоци и за набавка на телекомуникациона опрема и вложувањето по пат на адаптација, модернизација и реконструкција на постојните градежни објекти за овие намени;

3) вложувањата за набавка на нестопанска и непроизводствена опрема, кои се вршат од амортизацијата што за таквата опрема е пресметана во 1988 година, а не е потрошена или ангажирана за друга намена, а за набавка на опрема за вршење на дејностите на образование, здравство и социјална заштита – до износот на непотрошената амортизација, утврден во согласност со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на обртни средства;

4) вложувањата за автомобили за брза медицинска помош и опрема за лекување на витално загрозените функции на човекот;

5) вложувањата за продолжување на порано започната набавка на градежни објекти односно опрема, кај кои повеќе од 75% од вкупната претсметковна вредност на инвестицијата (по извршената ревалоризација на направените и планираните а сеуште неизвршени издатоци) се завршени до крајот на 1987 година;

6) вложувањата за набавка на деловен простор кој со останатиот простор претставува градежна целина во згра-

дата во која повеќе од 80% од вкупната површина се наменети за домување или за вршење на производствена стопанска дејност;

7) вложувањата за набавка на нестопански и непроизводствени инвестиции заради отстранување на последиците од елементарни непогоди, од средствата што се наменети за тоа;

8) вложувањата за набавка на нестопански инвестиции во чие финансирање со повеќе од 50% од вкупната претсметковна вредност учествуваат средствата од самопридones на граѓаните, воведен со референдум или со друго непосредно изјаснување на граѓаните пред 31 март 1987 година, како и вложувањата за набавка на нестопански инвестиции, што во целост (100%) се финансираат од средствата од самопридones на граѓаните, воведени со референдум или со друго непосредно изјаснување на граѓаните;

9) вложувањата за набавка на проектна или друга инвестиционо-техничка документација потребна за прибавување на нестопански или непроизводствени градежни објекти односно опрема;

10) вложувањата во модернизацијата на Службата за внатрешни работи на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

11) вложувањата за набавка на градежни објекти и опрема за одржување на меѓународни спортски натпревари што според одлука на меѓународни спортски организации се организираат во СФРЈ Југославија, а со што се согласиле надлежните органи на федерацијата пред влегувањето на овој закон во сила и за кои, во согласност со тие одлуки, средствата се обезбедуваат согласно со одредбите на Општествениот договор за условите за организирање и заедничко финансирање на меѓународните спортски натпревари што се одржуваат во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/85).

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, ќе пропише што се смета како опрема за лекување на витално загрозените функции на човекот од точка 4 на овој член.

Член 4

Покрај исклучоците од член 3 став 1 на овој закон, со републички односно со покраински закон може на определени корисници на општествени средства да им се определи износот до кој можат во 1988 година да вршат вложувања на општествени средства за набавка на нестопански и непроизводствени инвестиции.

Вкупниот износ на општествени средства, кој во смисла на став 1 од овој член може да се користи за нестопански и непроизводствени инвестиции, не може да биде поголем од износот што за набавка за нестопански и непроизводствени инвестиции е исплатен на територијата на републиката односно на автономната покраина во 1987 година, а најмногу до износот утврден во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87, 33/87 и 49/87), без инвестициите од член 3 на овој закон.

Износот на средствата од став 2 на овој член се утврдува врз основа на податоците од Службата на општественото книговодство во републиката односно во автономната покраина.

Износот на средствата утврден во смисла на ст. 2 и 3 од овој член се зголемува за 35%.

Член 5

Нестопанските и непроизводствените инвестиции за потребите на органите и организациите на федерацијата ќе се утврдат со буџетот на федерацијата и со одлука на Собранието на СФРЈ за нестопанските инвестиции во согласност со мерките на економската политика за 1988 година.

Член 6

Нестопанските и непроизводствените инвестиции започнати до 31 декември 1987 година, а кои не се опфатени со изземањата од чл. 3, 4 и 5 на овој закон, се запираат.

Обврските настанати за инвестиции, до денот на влегувањето на овој закон во сила, можат да се плаќаат од средствата наменети за инвестиции во височината во која до крајот на 1987 година за нив се издадени инструменти за обезбедување на плаќањето пропишани за инвестиции-те со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Од средствата наменети за инвестиции можат да се плаќаат и трошоците неопходни за заштита (конзервирање) на запрените инвестиции, а најмногу до 5% од вкупно извршените исплати за тие инвестиции до крајот на 1987 година.

Член 7

Службата на општественото книговодство на Југославија е должна да обезбеди следење на примената на овој закон и за ефектите од неговата примена да поднесува тримесечно извештај до Сојузниот извршен совет и до Собранието на СФРЈ.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека врз основа на иземањата пропишани со републичкиот односно со покраинскиот закон е пречекорен обемот до кој со законот на републиката односно на автономната покраина можат да се определат иземања од пропишаното ограничување, должна е да ги запре натамошните исплати за нестопански и непроизводствени инвестиции на територијата на републиката односно на автономната покраина каде што настанало пречекорувањето. Така ќе се постапи и во однос на исплатите за нестопански инвестиции од буџетот на федерацијата ако до пречекорување дошло кај органи и организации чија дејност се финансира од буџетот на федерацијата.

Член 8

Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства:

1) ако општествените средства што се предмет на овој закон ги користи за нестопански и непроизводствени, инвестиции, освен ако со овој закон не е поинаку предвидено (член 1 во врска со чл. 3 до 5);

2) ако во определувањето на нестопанските и непроизводствени инвестиции, како и на издатоците за инвестиции, постапи спротивно на одредбите од овој закон (член 2);

3) ако не ги запре порано започнатите инвестиции или за запрените инвестиции изврши исплати за обврските за кои не се издадени инструменти за обезбедување на плаќањето до крајот на 1987 година, односно ако изврши плаќање на трошоците што не се неопходни за заштита на запрените инвестиции или ако исплати такви трошоци во поголем износ од средствата што можат да се исплатат според овој закон (член 6).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во орган односно во организација на општествено-политичка заедница, во државен орган и во месна заедница со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

1059.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1987 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ НА СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1987 година се користат за потреби на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 1987 година.

П бр. 785

17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1987 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1987 година се користат за потреби на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 43/87), во член 1 одредба под 2 бројот: „6.266,000.000“ се заменува со бројот: „7.806,000.000“ а во одредбата под 4 бројот: „26.670,000.000“ се заменува со бројот: „35.070,000.000“.

Член 2

Во член 2 процентот: „54,53“ се заменува со процентот: „43,77“, процентот: „45,47“ – со процентот: „56,23“, а бројот: „2.849,000.000“ – со бројот: „4.389,000.000“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Дел од средствата за општа туристичко-информативна дејност спрема странство од став 1 на овој член во износ од 750,000.000 динари ќе се користи за финансирање на општата туристичко-информативна дејност што во 1987 година се врши за 1988 година.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен лист на СФРЈ“.

1060.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-

цата на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 1987 година.

П бр. 747
17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 1

Заради поддршка на организациите на здружен труд од материјалното производство и од научноистражувачката и истражувачко-развојната дејност што ќе вложуваат во научноистражувачки и истражувачко-развојни програми и проекти во согласност со правците на технолошкиот развој дефинирани во Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Стратегијата), со овој закон се утврдуваат начинот на обезбедување, условите и начинот на користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија (во натамошниот текст: средствата за поттикнување).

Средствата за поттикнување се обезбедуваат од изворните приходи на федерацијата и од придонесите на републиките и на автономните покраини.

Вкупниот износ на средствата за поттикнување го утврдува секоја година Собранието на СФРЈ со свој акт истовремено со донесувањето на актот за остварувањето на општествениот план на Југославија за односната година, ако програмата од член 4 став 2 на овој закон е во согласност со Стратегијата од став 1 на овој член.

Средствата од став 2 на овој член се обезбедуваат во височина од 0,15% од проценетиот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија за годината за која се обезбедуваат средства, и тоа: 0,1% од изворните приходи на федерацијата и 0,05% од средствата на републиките и на автономните покраини.

Износот на средствата на одделни републики и автономни покраини се утврдува во рамките на вкупниот износ на тој придонес, соразмерно со учеството на републиката односно на автономната покраина во општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија, за последната година за која со тие податоци се располага во времето на донесувањето на одлуката за височината на средствата за поттикнување.

Член 2

Републиките и автономните покраини ја уплатуваат половината од утврдениот дел на средствата за поттикнување тримесечно, во височина на една четвртина од годишниот износ на тие средства, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на тримесечјето, на посебна сметка на Сојузниот комитет за наука и технологија кај надлежната служба на општественото книговодство, под називот: „Средства за поттикнување на технолошкиот развој“.

Републиките и автономните покраини ја уплатуваат, на сметката од став 1 на овој член, другата половина на својата обврска за утврдениот дел од средствата во согласност со динамиката на вклучувањето на обврските на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата спрема координаторите во рок од осум

дена од денот на приемот на барањето, со тоа што вкупниот утврден износ мора да биде уплатен до крајот на годината за која се утврдени средствата.

Ако републиката односно автономната покраина, не го уплати утврдениот износ на средства во рокот од ст. 1 и 2 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија, на барање од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата, во рок од три дена по истекот на рокот, ќе издаде налог износот на неуплатените средства да се пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина, на сметката од став 1 на овој член.

Член 3

Неискористените средства за поттикнување во една година се пренесуваат во наредната година за истата намена.

Член 4

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата за секоја година донесува финансиски план што го потврдува Сојузниот извршен совет и завршна сметка што ја потврдува Собранието на СФРЈ.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата поднесува програма за користење на средствата со преглед на иницијативите за формирање на проекти или програми за наредната година и годишен извештај за користењето на средствата за поттикнување до Собранието на СФРЈ и ги доставува едновременно до собранијата на републиките и на автономните покраини.

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Услови за добивање средства за поттикнување

Член 5

Средствата предвидени со овој закон се користат за поттикнување на проектите што ѝ припаѓаат на категоријата на развојно-експерименталните истражувања, на програмите за фундаментални и применети истражувања, како и за финансирање на развојот на југословенската научна инфраструктура и на другите проекти и програми од член 11 на овој закон во согласност со Стратегијата и со овој закон.

Средствата предвидени со овој закон нема да се користат за поттикнување на проект чиј степен на неизвесност на резултатите се сведува на комерцијални ризици односно каде што се работи за технологија на исто ниво која во земјата веќе постои.

Член 6

Проектите или програмите во смисла на овој закон можат да се поттикнуваат само ако во нив учествуваат организации на здружен труд од две или повеќе републики односно автономни покраини.

Кога во проектот или програмата што ги предлагаат организациите на здружен труд од една република односно автономна покраина, учествуваат организации на здружен труд од повеќе републики односно автономни покраини, учеството на организациите на здружен труд од најмалку две други републики односно автономни покраини, мора да изнесува, во материјални вложувања или во извршување на работата, најмалку по 10% од вкупната вредност на проектот или програмата.

Кога во проектот или во програмата што ги предлагаат организациите на здружен труд од една република односно автономна покраина, учествуваат организации на здружен труд од уште една република односно автономна покраина, учеството на организациите на здружен труд од друга република односно автономна покраина, мора да изнесува, во материјални вложувања или во извршувањето на работата, најмалку 30% од вкупната вредност на проектот или програмата.

Член 7

Организациите на здружен труд можат да предложат проект или програма за поттикнување ако склучиле договор за меѓусебните права и обврски во организирањето и спроведувањето на проектот или програмата.

Член 8

Проектите на развојно-експерименталните истражувања ќе се поттикнуваат ако за крајна цел имаат:

- нов производ, нов производствен процес или услуга, технологија или системско знаење извозно ориентиран или меѓународно конкурентно способни;

- суштествени подобрувања на постојните производи, на производствените процеси или услуги, технологиите или системските знаења што без освојување на знаењата предвидени со проектот не се извозно ориентиран или меѓународно конкурентно способни,

Член 9

Програмите за фундаментални и применети истражувања ќе се поттикнуваат:

- ако се однесуваат на стекнувањето на нови знаења во истражувањата во рамките на меѓународните научни проекти;

- ако се релевантни за технолошкиот развој, а се дел од проектот на развојно-експерименталните истражувања од член 8 на овој закон.

Релевантноста од став 1 под б) на овој член ја утврдуваат експертите на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Програмите за фундаментални и применети истражувања можат да се поттикнуваат ако имаат докажана меѓународна и југословенска компетентност на кадрите на тема од програмата.

Компетентноста на кадрите од став 3 на овој член се докажува со потврда за изборот во научно звање и со препознатливоста на авторот во меѓународниот индекс на научните цитати (СЦИ) од областа на која ѝ припаѓа програмата и во други меѓународни релевантни бази на податоци во согласност со член 18 став 2 од овој закон.

Освен програмата од став 1 на овој член, ќе се поттикнуваат и програмите на новоформирани групи во областа за која во Југославија не постојат знаења и за кои основано се очекува да имаат решавачка улога во иновациите и развојот, ако тие групи ги основале научноистражувачки и истражувачко-развојни организации што ги исполнуваат условите од член 18 на овој закон.

Учесниците во реализацијата на програмата од став 5 на овој член го склучуваат договорот од член 7 на овој закон, а поттикнувањето може да трае најдолго пет години и резултатите мораат да им бидат достапни на сите заинтересирани југословенски истражувачки организации.

Член 10

Истражувањата во општествените науки што се релевантни за технолошкиот развој можат да се поттикнуваат ако се дел од проектот на развојно-експерименталните истражувања од член 8 на овој закон.

Релевантноста од став 1 на овој член ја утврдуваат експертите на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 11

Од средствата за поттикнување се софинансира и почетната изградба на научната инфраструктура додека не се обезбедат трајни извори на финансирање со сојузен закон за нивното основање, а најдолго првите три години. Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата објавува конкурс и услови за проектирање и изведување на работите, имајќи го притоа предвид начелото на дислокација на одделни носители на инфраструктурните потсистеми односно активности.

Научната инфраструктура во смисла на овој закон ја претставуваат:

- а) системот на научно-технолошки информации (СНТИ), делот што го обезбедува федерацијата: изградба,

- развој, единство на системот и негово функционирање; стандардизацијата и врската на системот на научно-техничките информации на Југославија со соодветни светски мрежи на информации;

- б) банката на растителни гени, делот од изградбата и функционирањето што го обезбедува федерацијата;

- в) други проекти за изградба и формирање на југословенската научна инфраструктура која е релевантна за спроведување на Стратегијата, за чија изградба и формирање одлука донесува Собранието на СФРЈ.

Покрај научната инфраструктура од став 2 на овој член, под условите предвидени со овој закон, ќе се финансира и основањето и почетното функционирање на заедничките југословенски експериментални постројки или на меѓународните научноистражувачки центри со седиште во Југославија, за чие основање одлучува Собранието на СФРЈ.

Подготвување и предлагање на проекти или програми за добивање средства за поттикнување

Член 12

Секоја организација на здружен труд може да даде иницијатива (во натамошниот текст: организација – иницијатор) за формирање на проект или програма за кои со овој закон е предвидена можноста за добивање средства за поттикнување. Иницијативата за проектот или програмата организацијата – иницијатор ја објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 13

Иницијативата од член 12 на овој закон мора да содржи минимален збир на податоци чија содржина со упатство ја пропишува сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 14

Организацијата на здружен труд што е заинтересирана за иницијативата од член 12 на овој закон поднесува пријава до организацијата-иницијатор, а копија од пријавата доставува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 15

Организацијата – иницијатор ги повикува сите организации на здружен труд што се пријавиле на иницијативата од член 12 на овој закон, заради конституирање на проектот или програмата.

Организациите на здружен труд што ќе постигнат согласност за формирање на проектот или програмата, на учесниците и начинот на реализација на проектот или програмата (во натамошниот текст: учесниците), им определуваат координатор во согласност со овој закон и склучуваат договор за меѓусебните права и обврски.

Договорот од став 2 на овој член ги содржи, покрај другото, и следните задолжителни податоци: спецификацијата на трудовите на учесниците во реализацијата на целта на проектот или програмата; овластувањето на координаторот од името и за сметка на организацијата на здружен труд што учествува во проектот или во програмата да склучува договор за поттикнување; износот и изворот на средствата од кои одделен учесник учествува во финансирањето; називот на организацијата на здружен труд – координатор што е одговорна за следење и контрола на изведувањето во сите фази и за изработка на извештаите за успешноста на реализацијата на проектот или програмата; правата и обврските во поглед на користењето на добиените резултати и на нивната заштита, правото на индустриска сопственост, патенти или know-how.

Член 16

За проектите или програмите со странски партнери договор склучува координаторот. Договорот со странскиот партнер може да се склучи и под одложен услов, ако тој услов е добивање на поттикнувачки средства за реализација на проектот или програмата.

Член 17

За координатор на проектот на развојно-експерименталните истражувања може да биде избрана организација на здружен труд од материјалното производство која во претходната година вложила (без трошоците за купување значаја од странство) во научноистражувачката работа двапати повеќе од југословенскиот просек во гранката на која ѝ припаѓа.

За координатор на проектот може да биде избрана и друга организација на здружен труд која врши предимен обем од истражувањата во рамките на проектот, кога учесниците - организации од материјалното производство, од кои најмалку една мора да го исполнува условот од став 1 на овој член, за тоа ќе се согласат.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ќе им ги направи достапни на сите заинтересирани гранските просеци на вложувањата во научноистражувачката работа, а координаторот своето исполнување на условите ќе го докажува со образецот „Посебни податоци - биланс на успехот“.

Член 18

Извршители на проектот или програмата можат да бидат организациите на здружен труд од научноистражувачката и истражувачко-развојната дејност што ги исполнуваат следниве услови:

- а) во претходната година по еден научен односно стручен работник да имале просечна амортизација на опремата еднаква или поголема од петкратниот износ на годишниот нето просечен личен доход во Југославија, според податоците од завршната сметка, билансот на успехот на научноистражувачката организација на здружен труд;
- б) што ќе обезбедат постојана работа по еден научноистражувачки или стручен работник од областа релевантна за проектот на секои 5.000 часови работа врз проектот на развојно-експерименталните истражувања, односно по два работника со научно-истражувачко звање на истиот број часови за програмата на фундаментални и применети истражувања.

Под научен односно стручен работник, во смисла на став 1 под б) од овој член, се подразбира работник кој има научно односно стручно звање во согласност со законот и ги исполнува условите за експерт во согласност со овој закон.

Делови од програмата или проектот можат да им се отстапуваат на научноистражувачките и истражувачко-развојните организации што не ги исполнуваат условите од ст. 1 и 2 на овој член само ако се исполнети другите услови во смисла на овој закон и ако во тие програми и проекти учествуваат организации што ги задоволуваат и условите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 19

Координаторот е должен, во рок од 15 дена од денот на склучувањето на договорот од член 15 на овој закон, да му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата писмен извештај со податоците за организациите на здружен труд што се пријавиле на иницијативата од член 12 на овој закон, а не пристапиле кон склучување на договорот од член 15 на овој закон, со образложение за причините поради кои не е постигната согласност со нив, без што предлогот за поттикнување нема да се земе во натамошна постапка.

Организациите на здружен труд што ѝ се пријавиле на организацијата-иницијатор, а не постигнале согласност со учесниците за потпишување на договорот од член 15 на овој закон, можат за поттикнување да предложат проект или програма, со иста тема најмногу во рок од 45 дена по истекот на рокот од член 20 став 1 на овој закон.

Предлог за поттикнување

Член 20

Координаторот на проектот или програмата поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за работи

на науката и технологијата предлог за поттикнување до 30 септември тековната година за наредната година.

Предлогот за поттикнување мора да содржи минимален збир на податоци чија содржина ја пропишува со упатство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на наукаа и технологијата.

Член 21

За програмите од чл. 9 и 11 на овој закон, предлагачот му доставува на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата-студија за изводливоста која мора да ги содржи релевантните податоци од член 20 став 2 на овој закон, како и другите потребни податоци значајни за донесувањето на одлуката.

Член 22

Предлозите за поттикнување на проектот или програмата што му се доставуваат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата се сметаат доверливи документи.

Разгледувања на предлогот за поттикнување

Член 23

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата нема да го земе во постапка на оценување предлогот за поттикнување на проект или програма во следниве случаи:

- (1) ако учесници во проектот или програмата не се организации на здружен труд од две или повеќе републики односно автономни покраини, во смисла на член 6 од овој закон.
- (2) ако проектот на развојно-експерименталните истражувања не го координира односно во него не учествува организацијата на здружен труд во смисла на член 17 од овој закон, што се утврдува врз основа на копијата на заверениот образец: Деловни резултати - биланс на успехот во последната година, прифатен од службата на општественото книговодство;
- (3) ако организациите на здружен труд што го изведуваат проектот или програмата немаат:
 - а) во претходната година заедно просечна амортизација на истражувачката опрема во смисла на член 18 точка а) од овој закон,
 - б) обезбедена постојана работа на научноистражувачките или стручните работници од областа релевантна за проектот или програмата во смисла на член 18 точка б) од овој закон;
- (4) ако предлогот за поттикнување не е целосен во смисла на член 20 став 2 од овој закон;
- (5) ако предлогот за поттикнување не е поднесен во рокот од член 20 став 1 на овој закон.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата донесува решение за отфрлување на предлогот за поттикнување од став 1 на овој член. Предлогот за поттикнување од став 1 на овој член му се враќа на координаторот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето.

Координаторот може да вложи жалба на решението од став 2 на овој член, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, со Сојузниот комитет за наука и технологија, чија одлука е конечна.

Оценување на предлогот за поттикнување

Член 24

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ангажира научни и стручни експерти за оценување на предлогот за поттикнување на проекти или програми, што се подготвени во согласност со овој закон.

Член 25

Листата на експерти за оценување на проекти или програми ја утврдува сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Пријави за експерти можат да поднесуваат научни и стручни работници од земјата и од странство самоиницијативно или по покана на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

При формирањето на листата на експерти ќе се земаат предвид експертите од постојните експертски системи во Југославија од областа на науката.

Поблиските услови за пријавување и начинот на изборот на експертите, со упатство, ги пропишува сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 26

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата, по потреба, ќе ангажира и одделни научни и стручни работници, надвор од листата од член 25 став 1 на овој закон, заради давање мислење за специфичните прашања значајни за оценување на проектот или програмата (општествено-економски аспекти, маркетинг, и сл.).

Мислењето од став 1 на овој член експертите го земаат предвид при оценувањето на проектот или програмата, односно сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата при донесувањето одлука за предлогот за поттикнување.

Член 27

Експертите на кои проектот или програмата им се дава на оценка на научните и стручните работници од член 26 на овој закон се должни да ги почитуваат принципите за чување на деловна тајна и да постапуваат во согласност со прописите со кои се уредува чувањето на државна, службена или деловна тајна.

Член 28

Научен или стручен работник престанува да биде експерт на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата:

- ако даде оценка за проект или програма во чија подготовка самиот учествувал;
 - ако учествува во проект или во програма за кој дал експертска оценка;
 - ако издаде деловна тајна содржана во предлогот за поттикнување и во документацијата што е дадена за оценување;
 - во други случаи предвидени со законот.
- Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата донесува одлука за тоа дека научниот или стручниот работник престанува да биде експерт на тој орган.

Член 29

Експертот дава оценка на проект или програма врз основа на примена на критериумите за вреднување на технологиите утврдени со Стратегијата (општи критериуми, критериум за квалитетот, критериум за аспирација спрема технологијата и критериум за целта на примената).

Експертот дава оценка така што дава одговори на прашањата содржани во Образецот што е составен дел од овој закон.

Експертите можат да дадат или да го прифатат предлогот од координаторот оценувањето на успешноста на реализацијата на проектот или програмата да се врши во фази.

При оценувањето на проект или програма експертите ја ценат и реалноста на планираните трошоци и нивната структура, како и времето на реализацијата, а можат да побараат од сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата да се изврши проверка и од страна на координаторот на корекциите на податоците наведени во предлогот за поттикнување.

Ако проектот или програмата трае подолго од четири години, по истекот на рокот од четири години, се врши оценување на постигнатите резултати и се донесува одлука за престанок или за натамошно поттикнување на проектот или програмата.

Поблиските услови за работата на експертите ги пропишува, со упатство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 30

Оцена дека проектот или програмата не е во спротивност со целите за јакнење на одбранбената способност на земјата и на општествената самозаштита дава сојузниот орган на управата надлежен за работи на народната одбрана.

Член 31

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата одлучува за поттикнувањето врз основа на интегралната оценка на проектот или програмата.

Интегралната оценка на проектот или програмата се формира како аритметички просек на интегралните оценки и на поединечните експерти дадени за тој проект или програма, со претходна елиминација на екстремните оценки.

Член 32

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата одлучува истовремено за предлозите за поттикнување на проектите или програмите од член 15 став 2 и член 19 став 2 на овој закон.

Член 33

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата донесува одлука со која се одбива предлогот за поттикнување:

1) ако оцената на проектот или програмата по основ на општите критериуми е негативна, т.е. ако не постои корелација со правците на технолошкиот развој утврдени со Стратегијата, ако не е обезбедена заштита на човековата животна и работна средина и ако проектот или програмата е оценет дека е во спротивност со целите за јакнење на одбранбената способност на земјата и на општествената самозаштита;

2) ако проектот или програмата добил негативна оценка (нула поени) по критериумот за квалитетот, според Образецот од член 29 на овој закон;

3) ако проектот добие негативна оценка (нула поени) по критериумот за аспирација спрема технологијата, според Образецот од член 29 на овој закон;

4) ако проектот добие негативна оценка (нула поени) по критериумот за целта на примената, според Образецот од член 29 на овој закон;

5) ако неизвесноста од резултатите на проектот не ги опфаќа техничко-технолошките цели, туку неизвесноста на проектот се сведува само на комерцијалните ризици, односно каде што се работи за технологијата на исто ниво која во земјата веќе постои;

6) ако со договор со странски партнер улогата на домашните учесници е сведена на неповолна положба во користењето на резултатите од комплетните истражувања во однос на основната цел на проектот или програмата;

7) ако проектот или програмата добил помала интегрална оценка од друг проект или програма со иста тематика;

8) ако проектот или програмата добил иста интегрална оценка како и друг проект или програма со иста тематика, но има поголеми трошци, а при исти трошци ако има подолго време на реализација;

9) ако проектот или програмата негативно е оценет врз основа на условите од чл. 8 или 9 на овој закон;

10) ако истражувањата од чл. 9 под б) или 10 на овој закон се негативно оценети врз основа на нивната релевантност за проектот на развојно-експерименталното истражување.

Член 34

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ги разгледува сите предлози на проектите или програмите што, врз основа на овој закон, ги исполните условите за добивање средства за поттикнување.

Ако височината на средствата за поттикнување во текот на една календарска година е помала од вкупно потребните средства за поттикнување на позитивно оценетите предлози на проекти или програми во односната година, при донесувањето одлука приоритет им се дава на проектите или програмите со повисока интегрална сцена.

Предлозите што не можат да се поттикнуваат поради недостиг на средства, му се враќаат на координаторот. Координаторот, чиј позитивно оценет предлог е вратен, може истиот или иновирани проект или програма да го предложи следната година за поттикнување.

Начин на определување на височината на средствата за поттикнување и услови за нивно користење

Член 35

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата при одлучувањето за поттикнувањето ја утврдува височината на средствата за поттикнување на одделен проект или програма.

Член 36

Височината на средствата за поттикнување се утврдува на следниов начин:

1. За проектите на развојно-експерименталните истражувања така што:

(а) секој износ на средствата на организацијата од материјалното производство, средствата на ЈНА и сопствените средства на научноистражувачките и истражувачко-развојните организации издвоен на посебна сметка се поттикнува со 30%.

(б) секој износ на странски бесповратни средства во југословенскиот дел на проектот се поттикнува со 40%;

(в) секој износ на средствата на самоуправниот интереси заедници се поттикнува со 10%;

(г) секој износ на средствата на другите учесници во финансирањето на проектот се поттикнува со 10%.

Проектите на развојно-експерименталните истражувања можат да се поттикнуваат ако средствата на организациите од точ. 1 под (а) и 1 под (б) од овој член претставуваат најмалку 70% од средствата за реализација на проектот, не сметајќи ги средствата за поттикнување.

2. За програмите на фундаменталните истражувања во природните науки и програмите на применетите истражувања во техничко-технолошките и биотехничките науки и за другите програми од член 9 на овој закон, така што:

(а) секој износ на странски бесповратни средства во југословенскиот дел на програмата се поттикнува со 50%;

(б) секој износ на средствата на самоуправниот интереси заедници се поттикнува со 40%;

(в) секој износ на средствата на другите учесници во финансирањето на програмата се поттикнува со 40%, а на организациите на здружен труд од материјалното производство со 50%.

Височината на средствата што е потребна за проектите и програмите од член 11 на овој закон ќе се предвиди со програмата од член 4 став 2 на овој закон.

Член 37

Учесникот во проектот или програмата средствата остварени по основа на член 36 од овој закон срезмерно ги насочува во корис на изворите од кои го обезбедува сопственото учество во финансирањето на проектот или програмата.

По исклучок од став 1 на овој член, припадничкиот дел што е финансиран врз товар на вкупниот приход учесникот во проектот или програмата може да го насочи во фондот за проширување на материјалната основа на трудот како наменски остварени средства за научно-технолошки развој.

Со делот од средствата од член 36 на овој закон што е остварен со поттикнување на средствата на самоуправниот интереси заедници, на ЈНА, странските средства и средствата на другите учесници во финансирањето на проектот или програмата располагаат учесниците во проектот или во програмата што обезбедиле учество на тие средства и ги насочуваат за потребите на научноистражувачките и истражувачко-развојните проекти и про-

грами, развојот на научноистражувачките кадри врз проектите и програмите во смисла на овој закон, односно во фондот за проширување на нивната материјална основа на трудот како наменски средства за научен и технолошки развој.

Член 38

Вкупните годишни средства за поттикнување на програмите за фундаментални и применети истражувања и за почетна градба на југословенската научна инфраструктура, на заедничките југословенски експериментални постројки и меѓународни научноистражувачки центри со седиште во Југославија не можат да бидат поголеми од 30% на вкупните годишни средства за поттикнување.

Член 39

Кога во меѓународни истражувачки проекти од еколошки и инфраструктурен карактер учеството на странските партнери во проектот се поттикнува од јавните средства на нивните држави, југословенскиот дел на проектот се поттикнува на начинот предвиден во член 36 точка 2 од овој закон.

На начинот од став 1 на овој член ќе се поттикнуваат и заедничките програми од комплексното изучување, искористување и заштита на Јадранско Море и од комплексното изучување, искористување и заштита на водите.

Член 40

Кога фундаменталните и применетите истражување се дел од проектот, за развојно-експериментални истражувања, височината на средствата за поттикнување се утврдува за делот на развојно-експерименталните истражувања на начинот предвиден во член 36 точка 1 од овој закон, а за делот на фундаменталните и применетите истражувања – на начинот предвиден во член 36 точка 2 од овој закон, со тоа што височината на средствата запоттикнување за фундаменталните и применетите истражувања не може да биде поголема од 20% од вкупните средства за поттикнување на тој проект.

Член 41

Кога истражувањата во општествените науки се дел од проектот на развојно-експериментални истражувања, височината на средствата за поттикнување се утврдува за делот на развојно-експерименталните истражувања на начинот предвиден во член 36 точка 1 од овој закон, а за делот на истражувањата во општествените науки – на начинот предвиден во член 36 точка 2 од овој закон, со тоа што височината на средствата за поттикнување за истражувањата во општествените науки не може да биде поголема од 10% од вкупните средства за поттикнување на тој проект.

Член 42

Одлуката за височината на средствата за поттикнување сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ја доставува до координаторот на проектот или програмата.

Координаторот на проектот или програмата за која се одобрени средства за поттикнување е носител на правата и обврските спрема сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата и спрема странските партнери.

Член 43

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата склучува договор со координаторот за користењето на средствата за поттикнување и реализација на проектот или програмата.

Договорот од став 1 на овој член содржи особено:

- полни називи и адреси на договорните страни
- назив на проектот или програмата
- динамика на реализацијата на проектот или програмата со фази и предвидени рокови
- рок за реализација на проектот или програмата
- височина и структура на средствата за поттикнување и динамика на нивното уплатување на координаторот на проектот или програмата

– рокови за известување за потрошените средства то предвидените фази на реализацијата и обврски во поглед на конечната пресметка

– рокови во кои координаторот доставува податоци за следење на реализацијата, оценување на успешноста и објавување на резултатите од проектот или програмата

– начин на решавање на спорите (спогодбено, надлежност на судот)

– имиња и учество на извршувањето во норма часови на сите работници врз проектот или програмата што имаат статус на истражувачи

– други релевантни податоци од член 20 став 2 на овој закон.

Координаторот е должен во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на договорот од став 1 на овој член, на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата да му достави:

1. Неотповиклива платежна гаранција на банката за поврат на вкупните средства за поттикнување, со камата што е еднаква на есконтната стапка на Народната банка на Југославија, што важи од денот на исплатата на средствата за поттикнување до исполнувањето на обврската.

2. Заверена копија на следните документи:

– неотповиклива платежна гаранција на банката за: уплата: средствата на ОЗТ од материјалното производство; средствата на ЈНА; сопствените средства на научно-истражувачките и истражувачко-развојните организации на износот на нивното учество во финансирањето на проектот или програмата

– договор со странскиот учесник во финансирањето на проектот или програмата

– одлука на Собранието на самоуправната интересна заедница за учеството во финансирањето на проектот или програмата

– чинидбена гаранција на банката за исполнување на обврската на секој учесник во извршувањето на работите врз проектот или програмата, на износ на неговото учество утврден со договорот, што ја обезбедува организацијата на здружен труд извршител на работите.

Доколку координаторот во рокот од став 3 на овој член не ги достави документите наведени во точ. 1 и 2 на овој член, договорот од став 1 на овој член не произведува правно дејство, а сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата го повикува на склучување на договорот координаторот на проектот или програмата кој позитивно е оценет со следната највисока интегрална оцена.

Член 44

Исплата на средствата за поттикнување се врши откако координаторот ќе му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата заверена копија на документот за уплата на средствата од учесникот во финансирањето на координаторот, во согласност со член 36 од овој закон.

Усвоениот предлог за поттикнување на проектот е составен дел од договорот.

Член 45

Средствата за поттикнување му се уплатуваат на координаторот на проодна сметка до височина од 80% на вкупното поттикнување, со тоа што преостанатите 20% на средствата за поттикнување се исплатуваат по оценувањето на успешноста на резултатите, што мора да се изврши во рок од 90 дена по реализацијата на проектот или програмата.

Во случај на неуспешен проект или програма, координаторот е должен да ги врати средствата за поттикнување во износ на положената гаранција од член 43 точка 1 на овој закон, во рок од 90 дена од денот на добивањето на одлуката за поврат на средствата за поттикнување.

Неуспешен проект или програма е:

1) проектот или програмата чиишто резултат е оценет негативно;

2) проектот или програмата чиишто изведување е прекинато поради раскинување на договорот од член 15 на овој закон;

3) проектот или програмата врз кој учесниците ќе ги напуштат работите, ако тоа ги загрозува целите и нормите на проектот или програмата или условите од овој закон;

4) проектот или програмата чиишто изведување ќе се прекине по интервенција од експертите во случај кога со одлуката за поттикнување е предвидено фазно оценување.

Како негативно оценет резултат на проект или програма не се подразбира проектот или програмата што не ги дал проектираните резултати поради висок степен на неизвесност на истражувањата, а преземени се сите мерки предвидени со предлогот за поттикнување и договорот од член 43 став 3 на овој закон.

Одлука за поврат на средствата за поттикнување донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Доколку координаторот не ги врати средствата за поттикнување во рокот од став 2 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ќе ја искористи гаранцијата на банката од член 43 точка 1 на овој закон.

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА, ОЦЕНУВАЊЕ НА УСПЕШНОСТА И ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА

Член 46

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата го следи остварувањето на планираната динамика на проектот или програмата во роковите предвидени со договорот од член 43 на овој закон.

Член 47

Координаторот е должен по завршувањето на проектот или програмата да му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата:

(1) извештај за реализацијата по сите точки од предлогот за поттикнување со образложение на евентуалните отстапувања или промени;

(2) преглед на материјалните вредности што се резултат од работата врз проектот или програмата (патенти, техничка и технолошка документација, индустриска модела или модел, прототип, експериментална постројка, нов генотип и сл.);

(3) барање на координаторот за видот, степенот и времето на траење на тајноста на добиените резултати;

(4) резиме на најсуштествените резултати од проектот или програмата;

(5) податоци од натамошното искористување на добиените резултати.

Член 48

Комисијата на експерти што ја именува сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата дава оцена на успешноста на проектот или програмата врз основа на извештајот на координаторот, што содржи полна информација во врска со точ. 1, 2, 4 и 5 од член 47.

Член 49

Врз основа на оцената на комисијата на експерти, сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата донесува одлука:

– за исплатата на неисплатениот износ на средствата за поттикнување (член 45 став 1 на овој закон), или

– за повратот на средствата за поттикнување (член 45 став 2 на овој закон).

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата ги објавува резултатите од завршниот проект или програма, со податоците за натамошното искористување на добиените резултати и за тоа ги известува Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ.

Член 50

Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата е

наредбодавец за користење на средствата за поттикнување.

Стручните, административните и други работи во врска со користењето на средствата за поттикнување ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата води книговодство и други евиденции за користењето на средствата за поттикнување.

Член 51

Трошоците на платниот промет, надоместите за работа на експертите и другите трошоци во врска со користењето на средствата за поттикнување се покриваат од тие средства.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

По исклучок од член 1 на овој закон, средствата за поттикнување за 1988 година се обезбедуваат во височина од 0,075% од проценетиот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија за таа година, и тоа: 0,05% од изворните приходи на федерацијата и 0,025% од средствата на републиките и автономните покраини.

Член 53

Во првата година на примената на овој закон, по исклучок од рокот утврден во член 20 став 1 на овој закон, предлозите за поттикнување на проектите или програмите се поднесуваат до рокот што ќе го определи сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата. Тој рок не може да биде пократок од три месеци, сметајќи од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 54

Упатствата од чл. 13, 20, 25 и 29 на овој закон ќе ги донесе сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Образец

(од член 29 на Законот)

ОБРАЗЕЦ СПОРЕД КОЈ ЕКСПЕРТОТ ГО ОЦЕНУВА ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА

НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ ИЛИ ПРОГРАМАТА:

Евиденционен број:

1. ОЦЕНА (според критериумите утврдени во Стратегијата)

	Одговорот да се заокружи	
	(да или не)	
1. Општи критериуми		
(1) Дали проектот или програмата е во согласност со правците на технолошкиот развој утврдени со Стратегијата	да	не
(2) Дали проектот или програмата содржи заштита, ако е потребна, неговиот резултат да не ја оптоварува човековата животна и работна средина	да	не

2. Други критериуми што произлегуваат од Стратегијата

- | | | |
|---|----|----|
| (1) Ако проектот е од развојно-експериментално истражување, дали како трајна цел има: | да | не |
| (а) извозна ориентација или меѓународно конкурентно способен производ, технологија или системско знаење | | |
| (б) основа и неопходен услов за меѓународна конкурентна способност на постојниот производ, технологија или системско знаење, што без освојување на знаењата предвидени со проектот не се меѓународно конкурентно способни | да | не |
| (2) Ако програмата е од фундаментални и применети истражувања, дали и припаѓа на една од следните категории: | | |
| (а) програма насочена кон стекнување на нови знаења во рамките на истражувањата што ги организираат мултилатерални и билатерални меѓународни институции | да | не |
| (б) програма за основање и функционирање на југословенски експериментални постројки или меѓународни центри со седиште во Југославија | да | не |
| (в) дали кадрите за работа на темата на програмите наведени под (а) и (б) имаат докажана меѓународна и југословенска компетентност | да | не |
| (3) Дали договорот со странски партнер обезбедува, улогата на домашните учесници во проектот или во програмата да не биде сведена на споредна улога во однос на целта на проектот или програмата | да | не |

3. Оцена на квалитетот

Експертот по основа на оцената на квалитетот треба да одговори на следните прашања и да заокружи соодветен број поени:

Број на поени

за развој-
ноекспери-
метални и
истражува-
ња тражувања

Дали проектот или програмата (според резултатот што се предвидува) спаѓа:

- | | | |
|---|----|----|
| 1. Во самиот врв на светските достигнувања, создавање на меѓународно конкурентни производи, производни процеси или услуги, и референтни знаења | 10 | 10 |
| 2. Во исто ниво, паралелно со развие-ните земји | 7 | 7 |
| 3. Во проекти или програми со чии резултати не го надминуваме заостанувањето (не создава конкурентно способни стоки, услуги и знаења за светската конкуренција), но го задоволуваме сопствениот, внатрешен пазар и потребите и свену-тално извозот во посебни аранжма-ни или посебни услови | 3 | 0 |

4. Во проекти или програми што се однесуваат на стоки, услуги и знаења за кои не постојат потреба или услови

0 0

Одговорот да се
заокружи

(да) (не)

Оцена на степенот на аспирација кон технологијата*)

Експертот ќе го заокружи бројот на поените што му ги дава на проектот, врз основа на неговите цели според следната скала на аспирација кон технологијата:

Скала на аспирација кон технологијата

Број на поени

1. Меѓународно конкурентна технологија, што се развива со усовршување од технологиите што веќе постојат во земјата:

(а) заснована врз развојот на сопствените здружени ресурси во Југославија

9

(б) заснована врз развојот по пат на меѓународна научно-техничка соработка

10

2. Меѓународно конкурентно способна технологија заснована врз нов развој, со која немало претходни искуства во земјата:

(а) заснована врз развојот на здружени ресурси на Југославија

9

(б) заснована врз развојот по пат на меѓународна научно-техничка соработка

10

3. Меѓународно конкурентно способна технологија прибавена со заедничко вложување со странски партнери:

(а) вложување со здружените ресурси на Југославија

8

(б) заедничко вложување остварено со ресурсите на поединечниот стопански субјект

7

4. Меѓународно конкурентно способна технологија, прибавена со лиценца, без значајни извозни ограничувања, а што овозможува употреба на претежно домашни материјали:

(а) усовршувана без учество на давачот на лиценцата

4

(б) усовршувана во соработка со давачот на лиценцата

2

5. Технологија настаната со усовршување на постојната технологија во Југославија, без оглед на нејзиното потекло за трансфер во помалку развиените земји

0

6. Технологија за домашни потреби, заснована врз меѓународна научно-техничка соработка со партнерите од земјите со слична технолошка развиеност поради поделба на трошоците на развојот и искористување на ресурсните бонитети на партнерот

0

7. Технологија заснована и содржана во купената опрема и машини, со информативно следење на таа технологија

0

8. Технологија кон која не постои аспирација

0

При оценувањето на реалноста на постигањето на предложената аспирација, експертот одговара на следните прашања:

1. Дали постојат неопходни кадровски можности или средства и начин да се создадат во потребниот рок
2. Дали постои неопходна опрема или средства и начин да се набават во потребниот рок
3. Дали постојат неопходни средства за финансирање на работата или начин да се соберат во потребниот рок
4. Дали постојат неопходни институции за достигнување на аспирација или начин, во потребниот рок да се основаат и доведат на ниво на потребната компетентност
5. Дали може да се најде погоден странски партнер (во случај ако се испитува аспирацијата во која е потребен странски партнер)
6. Дали постојат посебни причини да не се применат економските критериуми

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Позитивниот одговор на првите четири односно пет наведени прашања значи усвојување на предложената аспирација.

Во случај на негативен одговор на кое и да е прашање од 1 до 4; односно пет, се применува иста процедура на оценување, но за еден степен на пониско ниво на аспирација од предложената.

4. Оцена според критериумот целта на примената*)

Оценувајќи дали проектот ги донесува подолу наведените резултати, експертот ќе го заокружи соодветниот број поени ако одговорот е позитивен или нула ако одговорот е негативен, на следните прашања:

Број на поени

ако одговорот е позитивен

ако одговорот е негативен

Дали проектот ги донесува следните резултати:

1. Битно зголемување на продуктивноста (новосоздадена вредност по вработен)
2. Овозможува порационално и повквалитетно производство и производи, како и зголемување на реалниот растеж на доходот по единица вложени средства
3. Битно зголемување на производството за извоз
4. Битно намалување на потрошувачката на енергија по единица вредност на производот
5. Поголема валоризација на енергетските потенцијали
6. Повеќеенаменска валоризација на сировини
7. Зголемување на вработеноста
8. Придонес за намалување на технолошкиот јаз во земјата
5. Оцена на релевантноста на фундаменталните, применетите и општествените истражувања ако се

10

0

9

0

8

0

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

*) Не се пополнува за програма за применети и фундаментални истражувања

*) Не се пополнува за програмите на применетите и фундаменталните истражувања.

дел од проектот на развојно-експерименталните истражувања

- 1) Дали фундаменталното или применетото истражување како дел од проектот е неопходно за да се постигнат поставените цели на проектот на развојно-експерименталните истражувања
- 2) Дали истражувањата во општествените науки, како дел од проектот, се неопходни за да се постигнат поставените цели на проектот на развојно-експерименталните истражувања
6. Експертска оценка на студијата на изводливоста
За програмите и проектите од член 21 на овој закон што не можат во целост да се оценат врз основа на овој образец, експертот дава оценка на студијата на изводливоста и во посебен прилог на овој образец

да не

да не

1061.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 декември 1987 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Хрвое Бачиќ, сојузен советник во Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 367
17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Драшко Половиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

1062.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 16 декември 1987 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА XVIII СРЕДБА НА САМОУПРАВУВАЧИТЕ „ЦРВЕН БАЈРАК“

За претставник на Собранието на СФРЈ за член на Одборот на XVIII средба на самоуправувачите „Црвен

бајрак“ се избира Стјепан Новаковиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 384
17 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Драшко Половиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

1063.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1986 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 382
16 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

1064.

Врз основа на член 56 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80) и на член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/75 и 72/81), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА БЕГАЛЕЦ

1. Паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец утврдена со чл. 4 до 7 на Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец, од 1 јануари 1987 година се зголемува за 43% и така зголемена по одделни видови на помош изнесува, и тоа:

Динари

1) основна помош	6.388
2) додаток за неспособност	1.597

Динари

- | | |
|---|-------|
| 3) додаток за неспособност за самохрани | 3.189 |
| 4) додаток за стручно оспособување односно школување | 1.597 |
| 5) додаток за стручно оспособување односно школување надвор од местото на живеењето | 4.791 |
| 6) додаток за малолетни членови | 1.597 |

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/86).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 432
19 ноември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

1065.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 38/86), на предлог од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ ЗДЕЛКИ ШТО ГИ ВРШАТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕМСТВО

1. Организација на здружен труд може да дава гаранции и други форми на емство по определени кредитни зделки што ги врши претпријатие што го основала во странство и мешовито претпријатие кое е основано со средства на таа организација и со средства на странски правни и физички лица, и тоа за:

- 1) производство на стоки и услуги заради зголемување на извозот на организацијата на здружен труд;
- 2) увоз на сировини и репродукциони материјали за производство на стоки и услуги со кое се зголемува извозот на организацијата на здружен труд.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 444
17 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

1066.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласба со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација се пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАЧИНИТЕ, ЕКСТРАКТИТЕ ОД ЗАЧИНИ И СМЕСИТЕ НА ЗАЧИНИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на зачините, екстрактите од зачини и смесите на зачини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85) во член 21 став 1 точка 2 бројот: „7,5” се заменува со бројот: „17,5”.

Член 2

Во член 86 став 2 бројот: „10” се заменува со бројот: „1,0”, а бројот: „0,75” – со бројот: „0,33”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/264
12 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

1067.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на јаглерод и водород по методата на Либиг — | JUS B.H.8.319 |
| 2) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на влагата во аналитичка мостра на кокс — — — — — | JUS B.H.8.339 |
| 3) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на насипната маса на кокс во мал сад — — — — — | JUS B.H.8.340 |
| 4) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на рамнотежната влага во камен јаглен — — — — — | JUS B.H.8.341 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на методите на испитување на јаглен и кокс од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Определување на јаглерод и водород во камен и мрк јаглен и во лигнит по методата Либиџ — — — — — JUS B.H8.319
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/63)

2) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на влага во аналитичка мостра на кокс — — — — — JUS B.H8.339

3) Методи на испитување на јаглен и кокс. Определување на насипната тежина на кокс во мал сад — — — — — JUS B.H8.340
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/65)

4) Определување на равнотежна влага во камен јаглен. — — — — — JUS B.H8.341
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/218
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

1068.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за градежна столарија што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Градежна столарија. Испитување на однесувањето на крилото на врата при промени на влажноста (едноподруго излагање на еднолични климатски услови) — JUS D.E8.002

2) Градежна столарија. Испитување на крилото на врата со удар од тврдо тело — JUS D.E8.003

3) Градежна столарија. Испитување на крилото на врата со вертикално оптоварување — JUS D.E8.004

4) Градежна столарија. Стандардни климатски услови за испитување на особините на врата поставена помеѓу различни климатски услови — JUS D.E8.005

5) Градежна столарија. Мерење на димензиите и на отстапувањата од правоаголно крило на врата — JUS D.E8.006

6) Градежна столарија. Испитување на лепените врски на елементите на крилата на прозорци и балконски врати — JUS D.E8.008

7) Градежна столарија. Мерење на отстапувањата на крилото на врата од општата рамност — JUS D.E8.009

8) Градежна столарија. Испитување на отпорноста на прозорци и на балкон-

ски врати спрема дејствувањето на вода при статички притисок — — — — — JUS D.E8.011

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на градежна столарија што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/220
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

1069.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на индустриски и отпадни води. Мерење на рН-вредност. Потенциометриска метода — — — — — JUS H.Z1.111

2) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на натриум и калиум. Метода на пламена фотометрија — — — — — JUS H.Z1.117

3) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на натриум со јон-селективна електрода — JUS H.Z1.145

4) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на јонските тензида. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.Z1.149

5) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на нејонските тензида. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.Z1.152

6) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на суспендираните материи. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.Z1.160

7) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на ториумот. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.Z1.195

8) Испитување на индустриски и отпадни води. Определување на содржината на берилиумот. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.Z1.196

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Испитување на водите. Определување на суспендирани материи. — — — — JUS H.Z1.160 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на водите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/221
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

1070.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за елементи за спојување што го има следниот назив и ознака:

Толеранции на метричкиот навој со триаглест ISO-профил. Основи на системот на толеранции — — — — — JUS M.B0.221

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на елементи за спојување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Толеранции на метричкиот навој со триаглест ISO-профил. Основи на системот на толеранциите — — — — — JUS M.B0.221 донесен со Решението за југословенските стандарди за елементи за спојување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/222
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

1071.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАКТОРИ, МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за трактори, машини и опрема за земјоделството и шумарството што го има следниот назив и ознака:

Трактори, машини и опрема за земјоделството и шумарството. Класификација листа на термините — — — — — JUS M.L0.100

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/224
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

1072.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на податоци што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Обработка на податоците. Проширување на збир на знакови за размена на податоци кодирани со 7 и со 8 битови —

JUS I.B1.010

2) Обработка на податоците. Примена на збир на знакови кодирани со 7 битови и неговите 7-битови и 8-битови проширувања за размена на податоци на касета со магнетна лента со ширина од 3,81 мм — — — — —

JUS I.B2.002

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS I.B1.010, чие применување не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на обработката на податоци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/225
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

1073.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕНОС НА ТЕКСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пренос на текст што го има следниот назив и ознака:

Пренос на текст. Графички знаци за пренос на текст. Преглед — — — — — JUS I.B0.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/223
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

1074.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛАВИ ЛАГЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за тркалави лагери што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Тркалави лагери. Прстенести цилиндрично-валчести едноредни лагери со кратки валјачиња — — — — — JUS M.C3.623
2) Тркалави лагери. Прстенести цилиндрично валчести дворедни лагери — JUS M.C3.624

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на тркалави лагери што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи РУ, ред на мера 10 — — — — — JUS M.C3.632
2) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мера 02 JUS M.C3.635
3) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RN, RJ и RT ред на мера 03 JUS M.C3.636
4) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мера 04 JUS M.C3.637
5) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RJ и RT, ред на мера 22 — — — JUS M.C3.641
6) Означување и димензии на тркалните лежаи. Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RJ, RT ред на мера 23 — — — JUS M.C3.642
донесени со Решението за југословенските стандарди за тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/227
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

1075.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ВО РУДАРСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за техничка заштита во рударството што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Техничка заштита во рударството.
Кутија, торба и торбичка за пренос на експлозив и детонатори. Технички услови — | JUS B.Z2.150 |
| 2) Техничка заштита во рударството.
Корито за водени брани против експлозија. Технички услови — — — — — | JUS B.Z2.160 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на техничката заштита во рударството од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по стекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/228
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

1076.

Врз основа на член 22 став од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна волнена придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — | JUS F.S3.251 |
| 2) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна памучна и вискозна придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — | JUS F.S3.252 |
| 3) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна полиамидна придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот. — — — — — | JUS F.S3.253 |

4) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна полиестерска придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JUS F.S3.254

4) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна полиакрилна придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JUS F.S3.255

6) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна свилена придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JUS F.S3.256

7) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна придружна ткаенина од секундарен ацетат. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JUS F.S3.257

8) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна триацетатна придружна ткаенина. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JVC Ф.С3.258

9) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата. Стандардна памучна ткаенина за испитување на постојаноста на бојата спрема триење. Изработка и услови за квалитетот — — — — — JUS F.S3.259

10) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при обработката со топлина на суво (освен при пеглање) — — — JUS F.S3.286

11) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при набирање (плисирање) со пареа — — — — — JUS F.S3.287

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/229
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с.р.

1077.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електроенергетика што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Електроенергетика. Кабли со изолација од термопластичен или впрежен

полиетилен, со плашт од термопластични или еластомерни маси, за номинални напони од 1 kV до 35 kV — — — — —

JUS N.C5:230

2) Електроенергетика. Испитување на кабли со изолација од термопластичен или вмрежен полиетилен, со плашт од термопластични или еластомерни маси, за номинални напони од 1 kV до 35 kV —

JUS N.C5:235

3) Електроенергетика. Кабли со изолација од етилен-пропилен, со плашт од термопластични или еластомерни маси, за номинални напони од 1 kV до 35 kV —

JUS N.C5:240

4) Електроенергетика. Испитување на кабли со изолација од етилен-пропилен, со плашт од термопластични или еластомерни маси, за номинални напони од 1 kV до 35 kV — — — — —

JUS N.C5:245

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електроенергетика од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/230
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

1078.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропуштаат југословенските стандарди за испитување на метали што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Физички испитувања на метали. Определување на големината на честичките на металниот прав со помош на суво просевање — — — — —

JUS C.A2:035

2) Физички испитувања на метали. Определување на привидната густина на металните правови со помош на Скотовиот волуметар — — — — —

JUS C.A2:037

3) Физички испитувања на метали. Определување на привидната густина на металните правови со помош на инка —

JUS C.A2:038

4) Физички испитувања на метали. Определување на привидната густина на металните правови со помош на осцилаторна инка — — — — —

JUS C.A2:039

5) Испитување на метали. Определување на ефективната длабочина на јаглородираниот и калениот слој на челик — —

JUS C.A2:052

6) Испитување на метали. Определување на вкупната или ефективната дебелина на тенките, површински стврднати слоеви на челик — — — — —

JUS C.A2:054

7) Механички испитувања на метали. Испитување на привидната тврдост на синтеруваните метални материјали (освен тврди метали), површински стврднати материјали врз база на железо чија површина е збогатена со јаглерод или со јаглерод и азот — — — — —

JUS C.A4:055

8) Механички испитувања на метали. Конверзија на вредноста на издолжувањето за јаглеродни и нисколегирани челици

JUS C.A4:062

9) Механички испитувања на метали. Конверзија на вредноста на издолжувањето за аустенитни челици — — — — —

JUS C.A4:063

10) Механички испитувања на метали. Конверзија на вредноста на тврдоста на челикот — — — — —

JUS C.A4:065

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS C.A2:037, JUS C.A2:038, JUS C.A2:039, JUS C.A4:062, JUS C.A2:063 и JUS C.A2:065, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на испитувањето на метали од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Метални правови. Определување на насипната густина со помош на чаша и инка — — — — —

JUS C.A2:028

2. Термичка обработка на челик. Површинско калење. Определување на ефективната длабочина на прокалениот слој на јаглероден челик — — — — —

JUS C.A2:052

донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на металургијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/231
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

1079.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА АПАРАТИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТВРДОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди на проверување на апарати за испитување на тврдост што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Проверување на апарати за испитување на тврдост по Бринел — — — — — JUS M.Z0.501
- 2) Проверување на апарати за испитување на тврдост по Викерс (од HV 0,2 до HV 100) — — — — — JUS M.Z0.502

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на проверување на апарати за испитување на тврдост од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за проверување на апарати за испитување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 41/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/232
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

1080.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ И ТЕРЕНСКИ ВОЗИЛА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за друмски и теренски возила што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Друмски и теренски возила. Влечни куки за теренски услови на примена. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.226
- 2) Друмски и теренски возила. Влечни алки за теренски приклучни возила. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.227
- 3) Друмски возила. Влечни куки 40. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.237
- 4) Друмски возила. Влечни куки 50. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.238
- 5) Друмски возила. Влечни алки 40. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.239

- 6) Друмски возила. Влечни алки 50. Форма и мери — — — — — JUS M.N2.240

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на друмски и теренски возила што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 07-93/219
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

1081.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЧЕЊЕ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИ И САООДНИ РАБОТНИ МАШИНИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни машини. Лабораториски испитувања на функционалните карактеристики на кочниците — — — — — JUS M.N4.813
- 2) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини. Постапка на патните испитувања на кочните карактеристики на возилата од категориите L, M, N, O и R₁ до R₄ — — — — — JUS M.N4.814
- 3) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини. Патни испитувања на кочните карактеристики на возилата од категоријата M — — — — — JUS M.N4.817
- 4) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини. Најмали кочни карактеристики на возилата од категоријата M — — — — — JUS M.N4.818
- 5) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини. Патни испитувања на кочните карактеристики на возилата од категориите N и R₁ до R₄ — — — — — JUS M.N4.819
- 6) Кочење на моторни и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини. Најмали кочни карактеристики на возилата од категориите N и R₁ до R₄ — — — — — JUS M.N4.820

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на кочењето на моторните и приклучните возила, тракторите и самоодните работни машини од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/226
2 октомври 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

1082.

Врз основа на член 45 од Законот за народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКОТА ОД 100 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 22 декември 1987 година банкнотата од 100 динари со обележјата што се утврдени во Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78).

2. На банкнотата од 100 динари од точка 1 на оваа одлука ќе се наоѓаат потписите на гувернерот на Народната банка на Југославија Душан Влатковиќ и на заменикот на гувернерот д-р Слободан Станоевиќ и датумот „16. V 1986“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 159
8 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1083.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

1. Народна банка на Југославија ќе продава пригодни ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање

пригодни ковани пари по повод 40-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/86) непосредно и преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини во земјата и во странство.

Народна банка на Југославија може да продава пригодни ковани пари од став 1 на оваа точка преку банките и другите специјализирани организации.

2. Пригодни ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе пушти во продажба на 22 декември 1987 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 160
8 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1084.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/87) во точка 1 текстот под редниот број 7 се менува и гласи:

„7. „Сараево“	06,00	20,00	1,3,6	06,00	22,00	1,5
	06,00	22,00	2,4,5	06,00	21,30	2,4,5
	07,00	10,00	7	06,00	21,00	3
	15,00	22,00	7	06,00	08,00	7
				16,00	23,00	7”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7511/1
9 декември 1987 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

1085.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА И СТРАНСКА СОРТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОГЛЕДНО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА

1. Со оваа наредба се определува височината на трошоците што подносителот на барањето за признавање на

новосоздадена сорта односно за одобрување да се вовеле во производството странска сорта на земјоделски и шумски растенија ги поднесува за испитување сортите во огледно поле и во лабораторија.

2. Височината на трошоците за испитување на сорта-та во огледно поле и во лабораторија, по културите односно групите култури, годишно изнесува, и тоа за:

Динари

1) озима пченица	587.000
2) јаpa и тврда пченица	395.000
3) други прави жита и тритикали	506.000
4) пченка и други просолики жита	587.000
5) шеќерна репка, тутун и маслodoјна тик-ва	558.000
6) маслoдаен лен	67.000
7) други индустриски култури (сончоглед, соја, афион, чичока, хмељ и др.)	526.000
8) крмни култури	506.000
9) градинарски култури	587.000
10) овоштарски култури и винова лоза	345.000
11) овоштарски култури и винова лоза до плодоносењето	173.000
12) тополи	40.000
13) врби	40.000
14) хортикултурни дрвја	266.000
15) грмушки, полугрмушки и честци	266.000
16) едногодишни и двегодишни цвеќиња	266.000
17) повеќегодишни цвеќиња	266.000
18) ружи	266.000
19) луковичести цвеќиња и цвеќиња со прутчести корења	266.000
20) режани цвеќиња	266.000
21) цвеќиња во саксии	266.000
22) лековити растенија	266.000
23) иглолисници	40.000

3. Утврдената височина на трошоците за испитување на сортите од точка 2 на оваа наредба се применува за култури што се испитуваат во огледно поле и лабораторија во производствената 1987/88 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на трошоците за испитување на новосоздадени и странски сорти на земјоделски и шумски растенија во огледно поле и лабораторија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/87).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 7636/1
8 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

1086.

Врз основа на член 54 став 4 и на член 76 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја објавува потврдена

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР СРБИЈА

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, на седницата одржана на 14 декември 1987 година, ја утврди Листата на кандидати, во смисла на член 45 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и тоа:

1. Миленковиќ Милисав, роден на 6 март 1939 година, дипломиран правник, Србин, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Пожаревац.

Бр. 268
16 декември 1987 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Марко Глигоровиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 20 СТАВ 5 И ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАТКО МИТРОВИЌ” ВО БЕЛГРАД

1. По повод иницијативата на Милорад Михајловиќ, од Сремчица, Уставниот суд на Југославија, со решението У број 42/87 од 24 јуни 1987 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 21 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Високоградња” – Градежна работна организација „Ратко Митровиќ” во Белград од 26 декември 1985 година.

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден бројот на бодови за оние години што, во определени станбени прилики, работникот ги поминал во објекти на нужно сместување и кај родителите, во објекти што се сопствеништво на работникот или на член од неговото семејство, во текот на работниот однос во самечки хотел, или како потстанар и сл.; само на „основните организации и работните заедници во состав на Работната организација”.

3. Во текот на постапката Судот ја разгледа и одредбата на член 20 став 5 од Правилникот со која е пропишано при вреднување на различни станбени прилики, да се зема предвид времето што работникот го поминал во определени станбени прилики, во текот на работниот однос во основните организации и работните заедници во состав на Работната организација, и тоа во последните 12 години пред поднесувањето на барање за доделување стан на користење.

Уставниот суд на Југославија заклучи постапката за оценување на уставноста да се прошири и на оваа одредба од Правилникот, бидејќи најде дека со таа одредба, како и со член 21 од Правилникот, во решавањето на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд „Високоградња”, годините што работникот на таа основна организација ги поминал во определени станбени услови додека бил во работен однос во други организации на здружен труд, заедници и органи, воопшто не се земаат предвид и не се вреднуваат.

4. Во одговор на наводите на решението за поведување постапка, Основната организација на здружен труд „Високоградња” изнесе мислење дека одредбата на член 21 од Правилникот е согласна со Уставот на СФРЈ и со закон.

5. Оценувајќи ја уставноста на наведените одредби од Правилникот, Уставниот суд на Југославија утврди дека со определувањето на ваквиот критериум, со кој при доделувањето на општествен стан на користење се вреднуваат станбените прилики само за времето што работникот го поминал во текот на работниот однос во Основната односно Работната организација, всушност, на посреден начин, нееднакво се вреднува работниот стаж во организацијата на здружен труд во која работникот работи и работниот стаж што тој го остварил во други организации, заедници и органи, и дека таквото уредување не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Поради тоа, според оцената на Судот наведените одредби на член 20 став 5 и член 21 од Правилникот не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Причините од кои Судот се раководел при донесувањето на ваквата одлука се содржани во одлуките на Уставниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/83 и У-број 127/84 од 3 декември 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/87).

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ и чл. 29 и 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата, одржана на 14 октомври 1987 година, донесе, со мнозинство на гласови

О д л у к а

1. Се укинуваат член 20 став 5 и член 21 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Високоградња” на Градежната работна организација „Ратко Митровиќ”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, и на начинот на кој е објавен Правилникот чии одредби се укинуваат.

3. Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и членови: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, Иван Кристан, Велимир Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 42/87
14 октомври 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За помошник на директорот на Сојузното биро за работи на вработувањето се назначува Милош Церовац, досегашен помошник на директорот на тоа биро.

С.п.п. бр. 796.
19 ноември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува д-р Петар Шмит, поранешен помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

С.п.п. бр. 1736
19 ноември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За советник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Филип Костовски, комерцијален директор на РО „Скопски Саем” – Скопје.

С.п.п. бр. 1737
19 ноември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 1057. Закон за измена на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година — — — — — | 2273 |
| 1058. Закон за привремено ограничување на располагањето со општествените средства за стопански и непроизводствени инвестиции во 1987 година — — — — — | 2273 |
| 1059. Закон за измени и дополненија на Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1987 година се користат за потребите на стопанството — — — — — | 2275 |
| 1060. Закон за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија — — — — — | 2275 |
| 1061. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — — | 2284 |
| 1062. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ за член на Одборот на XVIII средба на самоуправувачите „Црвен бајрак” — — | 2284 |

Страна	Страна
1063. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви во 1986 година ————— 2284	1077. Правилник за југословенските стандарди за електроенергетика ————— 2289
1064. Одлука за износот на паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец ————— 2284	1078. Правилник за југословенските стандарди за испитување на метали ————— 2290
1065. Одлука за утврдување на кредитните зделки што ги објавуваат претпријатија во странство за кои организациите на здружен труд можат да даваат гаранции и други форми на емство ————— 2285	1079. Правилник за југословенските стандарди за проверување на апарати за испитување на тврдост ————— 2290
1066. Правилник за измени на Правилникот за квалитетот на зачините, екстрактите од зачини и смеси од зачини ————— 2285	1080. Правилник за југословенските стандарди за друмски и теренски возила ————— 2291
1067. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс ————— 2285	1081. Правилник за југословенските стандарди за кочење на мотори и приклучни возила, трактори и самоодни работни машини ————— 2291
1068. Правилник за југословенските стандарди за градежна столарија ————— 2286	1082. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 100 динари ————— 2292
1069. Правилник за југословенските стандарди за испитување на индустриски и отпадни води ————— 2286	1083. Одлука за продажба на пригодни ковани пари издадени по повод 40-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот ————— 2292
1070. Правилник за југословенскиот стандард за елементи за спојување ————— 2287	1084. Наредба за измени на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени ————— 2292
1071. Правилник за југословенскиот стандард за трактори, машини и опрема за земјоделството и шумарството ————— 2287	1085. Наредба за височината на трошоците за испитување на новосоздадена и странска сорта на земјоделски и шумски растенија во огледно поле и лабораторија ————— 2292
1072. Правилник за југословенските стандарди за обработка на податоци ————— 2287	1086. Листа на кандидати за избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Србија ————— 2293
1073. Правилник за југословенскиот стандард за пренос на текст ————— 2288	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 20 став 5 и член 21 од Правилникот за решавање на станбените потреби на рботниците на Основната организација „Ратко Митровиќ“ во Белград ————— 2293
1074. Правилник за југословенските стандарди за тркалави лагери ————— 2288	Назначувања и разрешувања ————— 2294
1075. Правилник за југословенските стандарди за техничка заштита во рударството ————— 2289	
1076. Правилник за југословенските стандарди за текстил ————— 2289	

